

ПИ КРИСТАЛ 1923 А.Д. – ВЕЛЕС

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА СТАВИСНИОТ РЕВИЗОР

Во
Акционерите на
ПИ КРИСТАЛ 1923 А.Д. – Велес

Извештај на финансиските извештаји
за годината која завршува на 31.12.2025.

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ

за годината која завршува на 31.12.2025.

со извештај на овластениот ревизор

Соколувски, Милош

Велес, април 2026

ДРУШТВО ЗА РЕВИЗИЈА И КОНСАЛТИНГ
ТРИО – КОНСАЛТИНГ ДОО – ГЕВГЕЛИЈА
ул. " Маршал Тито " бр.97 п.фах. 197;
тел. 34 214 – 116; факс 217 – 116
E-mail: triocons@t.mk
www.triocons.com.mk

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До
Акционерите на
ПИ КРИСТАЛ 1923 А.Д. – Велес

Извештај за финансиските извештаи

Мислење со резерва

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на ПИ КРИСТАЛ 1923 А.Д. Велес кои што го вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2025 година и Извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени на главнината и извештајот за парични текови за годината којашто завршува тогаш, и белешки кон финансиските извештаи, вклучително и преглед на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, со исклучок на ефектите од прашањата опишани во делот Основа за мислење со резерва од нашиот извештај, придружните финансиски извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на ПИ КРИСТАЛ 1923 АД – Велес заклучно со 31-ви декември 2025 година, како и на неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината која што завршува тогаш, во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија.

Основа за мислење со резерва

1. Ревизијата утврди дека Друштвото во Извештајот за финансиската состојба, откупените сопствени акции во износ од 103.423 илјада денари ги има искажано како долгорочни финансиски вложувања. Истите треба да се признаат во главнината, како намалување на основната главнина на

До акционерите на ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес (продолжение)

друштвото. (Белешка 17)(МСС 32). Ова беше констатирано во мислењата и во претходните извештаи.

2. Ревизијата утврди како што е наведено во Белешката 25 кон финансиските извештаи, со состојба на 31 декември 2025 година е евидентирана акционерска главнина на Друштвото во износ од 338.177 илјади денари и истата не е усогласена со износот на акционерската книга запишана во Централниот регистар на РСМ како и со состојбата евидентирана во акционерската книга издадена од Централниот депозитар за хартии од вредност. Поради овие причини ние не бевме во состојба да стекнеме разумно уверување во однос на евидентираниот износ на акционерската главнина на датумот на известување.

По основ на оваа прашање е искажано мислење со резерва со ревизијата на финансиските извештаи за 2024 година.

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија кои се објавени во Службен весник на Република Северна Македонија бр.273/2024. Нашите одговорности според наведените стандарди се опишани во делот Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи од овој извештај. Ние сме независни од Друштвото во согласност со Меѓународниот кодекс за етика на професионални сметководители (вклучувајќи ги и меѓународните стандарди за независност) (Кодексот на ОМСЕС) на Меѓународниот одбор за стандарди за етика на сметководители кои се во примена во Република Северна Македонија заедно со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија и ги исполнивме сите останати етички одговорности во согласност со овие барања и Кодексот на ОМСЕС што е во примена во Република Северна Македонија. Веруваме дека ревизорските докази што ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење со резерва.

Клучни ревизорски прашања

Клучни ревизорски прашања се оние прашања кои, според нашето професионално расудување, имале најголема значајност за нашата ревизија на финансиските извештаи во тековниот период. Освен за прашањата што се опишани во делот Основа за мислење со резерва, утврдивме дека не постојат други клучни ревизорски прашања кои треба да ги комуницираме во нашиот извештај.

Обрнување на внимание

Без да го квалификуваме нашето мислење, обрнуваме внимание на Белешката 31 кон финансиските извештаи во која е обелоденето дека Друштвото се јавува како тужена страна од поранешните сопственици за непресметната и неисплатена фиксна дивиденда на приоритетни акции резервирани за поранешните сопственици во износ од 19.606 илјада денари. На датумот на изготвувањето на финансиските извештаи, не се евидентирани резервирања од потенцијални загуби од судски спорови покренати против Друштвото. По основ на тужбеното барање ГЖ.бр.1624/23 од 18.09.2025 на Апелациониот суд Скопје е потврдена првостепената пресуда на Основниот суд Велес.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации се состојат од годишниот извештај за работата и годишната сметка изготвени од раководството во согласност со Законот за трговските друштва, но тие не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај.

Нашето мислење за финансиските извештаи не се однесува на останатите информации и ние не изразуваме било каква форма на уверување за нив, освен и во обем кој е експлицитно наведен во Извештајот за други правни и регулаторни барања.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаме останатите информации и притоа да разгледаме дали останатите информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или нашето знаење, прибавено во ревизијата или поинаку, произлегува дека се материјално погрешни. Доколку врз основа на нашата извршена работа, ние заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие останати информации, ние треба да известиме за овој факт. Ние нема што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорност на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди кои се во примена во Република Северна Македонија како и за таквата внатрешна контрола каква што раководството утврдува дека е неопходна за да се овозможи подготовка на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, било да е резултат на измама или грешка.

При подготвувањето на финансиските извештаи, раководството е одговорно за проценка на способноста на Друштвото да продолжи под претпоставката за континуитет, обелоденувајќи кога е применливо, прашањата поврзани со континуитетот и користење на сметководствената основа на континуитет, освен ако раководството или има намера да го ликвидира Друштвото или да го прекине работење, или нема друга реална алтернатива освен да го стори тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надгледување на процесот на финансиското известување на Друштвото.

Одговорност на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да стекнеме раумно уверување за тоа дали финансиските извештаи како целина не содржат материјално погрешни прикажувања, без разлика дали е резултат на измама или грешка и да издадеме ревизорски извештај што го вклучува нашето мислење. Разумно уверување е високо ниво на уверување но не претставува гаранција дека ревизијата спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога тоа постои. Погрешните прикажувања може да произлезат како резултат на измама или грешка и се смета дека се материјални доколку, поединечно или во вкупен износ, разумно би се очекувало да влијаат на деловните одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата во согласност со МСР, применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

- Ги идентификуваме и проценуваме ризиците од материјално погрешно прикажување во финансиските извештаи, без разлика дали се резултат на измама или грешка, дизајнираме и извршуваме ревизорски процедури кои одговараат на тие ризици и прибавуваме ревизорски докази кои се достатни и соодветни да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење. Ризикот од неоткривање на материјално погрешно прикажување како резултат на измама е повисок од ризикот како резултат на грешка, поради тоа што измамата може да вклучи заговор, фалсификување, намерни пропусти, лажни прикажувања или заобиколување на внатрешните контроли,
- Стекнуваме разбирање за внатрешните контроли кои се значајни за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски процедури соодветни на

околностите, но не и со цел за изразување на мислење за ефективноста на внатрешната контрола на Друштвото,

- Ја оценуваме соодветноста на користените сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и поврзаните обелоденувања направени од страна на раководството,
- Донесуваме заклучок за соодветноста на применетата претпоставка за континуитет како сметководствена основа од страна на раководството и, врз основа на прибавените ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или услови кои може да предизвикаат значителен сомнеж во можноста на Друштвото да продолжи да работи под претпоставката за континуитет. Доколку заклучиме дека постои материјална неизвесност, тогаш е потребно да обрниме внимание во нашиот ревизорски извештај на поврзаните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се несоодветни, да го модификуваме нашето мислење.

Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашето ревизорско мислење. Меѓутоа, идни настани или услови може да предизвикаат Друштвото да престане да работи според претпоставката на континуитет.

- Ја оценуваме севкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали финансиските извештаи ги претставуваат основните трансакции и настани на начин кој постигнува објективна презентација.

Ги известивме оние кои се задолжени за управувањето, меѓу другото, и за планираниот обем и временскиот распоред на ревизијата, и за значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги евентуалните значајни недостатоци на внатрешната контрола што ги идентификувавме во текот на ревизијата.

Ние исто така обезбедуваме изјава за оние кои се задолжени за управувањето дека сме усогласени со релевантните етички барања во однос на

независноста и комуницираме со нив за сите односи и други прашања за кои разумно може да се смета дека влијаат на нашата независност, и онаму каде што е применливо, за активностите превземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Од прашањата за кои е комуницирано со оние кои се задолжени за управувањето, ние носиме заклучок за оние прашања кои се од најголемо значење за ревизијата на финансиските извештаи во тековниот период и поради тоа се сметаат за клучни ревизорски прашања. Ние ги опишуваме овие прашања во нашиот ревизорски извештај, освен доколку законот или регулативата исклучува можност за јавна објава за прашањето или кога во екстремно ретки ситуации, сме заклучиле дека за прашањето не треба да биде известно во нашиот извештај, поради негативните последици од кои разумно би се очекувало да ги надминат користите за јавниот интерес од таквото комуницирање.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Како што е наведено во пасусот Други информации, Раководството на Друштвото е одговорно за подготвување на годишен извештај за работењето на Друштвото за 2025 година во согласност со член 384 од Законот за трговските друштва. Наша одговорност е да изразиме мислење за конзистентноста на годишниот извештај, со историските финансиски информации објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025, во согласност со МСР, како и во согласност со барањата на член 34, став 1, точка(д) од Законот за ревизија.

До акционерите на ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес(продолжение)

Наше мислење е дека, историските финансиски информации објавени во годишниот извештај за работењето на Друштвото со состојба на и за годината што завршува на 31 декември 2025 година, се конзистентни, во сите материјални аспекти, со информациите објавени во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото со состојба на и за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Гевгелија, 25. април 2026 година

Овластен ревизор:

Ивана Петрова

Друштво за ревизија и консалтинг
ТРИО - КОНСАЛТИНГ ДОО Гевгелија

Управител
Здравко Петров



ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2025 ГОДИНА

НА

Прехранбена индустрија КРИСТАЛ 1923 А.Д.Велес

СОДРЖИНА:	Страна
ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ	
Извештај за сеопфатна добивка за 2025 година	2
Извештај за финансиската состојба на ден 31.Декември 2025 година	4
Извештај за готовинските текови за 2025 година	5
Извештај за промените на главнината за 2025 година	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-31
Прилози	
Годишна сметка	
Годишен извештај за работењето	

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
За годината што завршува на 31, Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		година	година
Приходи од продажба	4	931.971	831.207
Останати оперативни приходи (добивка)	5	3.363	6.058
Промени на залихите на готови производи и производството во тек		60.794	(43.062)
Сопствени производи употребени и капитализирани во претпријатието		-	-
Потрошени материјали и ситен инвентар	7	788.943	585.111
Набавна вредност на стоки и материјали	8	5.601	7.461
Услуги со карактер на материјални трошоци	9	15.099	10.521
Трошоци за вработените	13	103.002	102.134
Трошоци за депрецијација и амортизација	10	33.359	32.373
Исправка на вредноста на краткорочните средства	10	10.827	2.125
Останати оперативни расходи	11 и 12	27.737	24.893
Добивка/загуба од оперативно работење		11.560	29.585
Финансиски приходи	6	157	347
Финансиски расходи	14	9.058	9.921
Добивка/загуба пред оданочување		2.659	20.011
Данок од добивка	15	1.246	2.779
Добивка/загуба за годината		1.413	17.232
ВКУПНО СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ГОДИНАТА		1.413	17.232

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Одборот на директори на Кристал 1923 АД Велес ги усвои овие финансиски извештаи на 12.03.2026 година и ги предложи на Собранието на акционерите на усвојување

Извршен директор

Горанчо Лазов



Одговорен за финансии

Марија Најдова

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
 За годината што завршува на 31, Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)

Позиција	Назив на Позиција	Тековна	Претходна
		година	година
I	Добивка или загуба за периодот	1.413	17.232
II	Останата сеопфатна добивка/загуба за периодот која што не се прикажува во Билансот на успехот (пред оданочување)	-	-
1	Резерви од курсни разлики од вложување во странско работење	-	-
2.	Промени на ревалоризационите резерви на долгорочните материјални и нематеријални средства	-	-
3.	Добивки или загуби од финансиски средства расположиви за продажба	-	-
4	Добивки или загуби од заштита на ризикот од паричните текови	-	-
5.	Добивки или загуби од инструменти за заштита од нето вложување во странско работење	-	-
6.	Удел во останата сеопфатна добивка	-	-
7.	Актуарски добивки/загуби по планови за користи	-	-
III	Данок на добивка на останата сеопфатна добивка 10%	-	-
IV	Нето сеопфатна добивка за периодот	-	-
V	Сеопфатна добивка/загуба за периодот	1.413	17.232
VI	Сеопфатна добивка/загуба за периодот што припаѓа на:		
1.	Сопственици на капиталот на матичното друштво	-	-
2	Неконтролирано учество малцински интерес	-	-

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на 31 Декември 2025 и 2024 (во 000 денари)

Позиција	Белешка	Тековна	Претходна
		Година	Година
СРЕДСТВА			
Долгорочни средства		571.867	576.609
Нематеријални средства	16	2.548	1.497
Материјални средства	16	457.637	463.430
Долгорочни вложувања	17	111.682	111.682
Тековни средства		425.136	333.369
Залихи	18	278.916	197.194
Побарувања за аванси во земјата	19	27.779	21.306
Побарувања од купувачи	21	82.213	82.411
Побарувања од државата и други институции	22	28.213	19.533
Побарувања од вработените и останати побарувања	23	460	460
Активни временски разграничувања	24	2.064	1.544
Парични средства и еквиваленти на парични средства	20	5.491	10.921
ВКУПНА АКТИВА		997.003	909.978

КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Капитал и резерви		555.176	553.764
Запишан основен капитал	25	338.177	338.177
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациона резерва	25	4.999	4.999
Резерви	25	210.098	192.867
Акумулирана добивка/загуба	25	489	489
Добивка за финансиската година	БУ	1.413	17.232
Откупени сопствени акции		-	-
ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА		-	-
Долгорочни обврски	30	126.263	95.388
Тековни обврски		315.564	260.826
Обврски спрема добавувачи	26	103.404	67.849
Обврски по краткорочни заеми и кредити	27	201.650	174.782
Обврски за аванси	26	776	5.415
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	28 и 29	4.060	6.935
Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработени	28 и 29	5.674	5.845
Одложено плаќање на трошоци и приходи во идните периоди		-	-
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		997.003	909.978

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи
Одборот на директори на Кристал 1923 АД Велес ги усвои овие финансиски извештаи
на 12.03.2026 година и ги предложи на Собранието на акционерите на усвојување

Извршен директор

Горанчо Лазов



Одговорен за финансии

Марија Најдова

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧЕН ТЕК
за годината која завршува на 31.12.2025 и 2024 години

Позиција	Тековна година	Претходна година
Готовински текови од деловни активности	(34.555)	53.578
Нето добивка/загуба после оданочување	1.413	17.232
Амортизација	33.359	32.373
Вредносно усогласување	-	-
Камати и курсни разлики	-	-
Промени - Зголемување/намалување на :		
Залихи	(81.722)	25.217
Побарувања за аванси во земјата	(6.473)	(10.354)
Побарувања од купувачи	198	(17.461)
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Побарувања од државата и други институции	(8.680)	(11.902)
Побарувања од вработените и останати побарувања	-	-
Активни временски разграничувања	(520)	(1.090)
Останати оперативни активности	-	-
Обврски спрема добавувачи	35.555	21.628
Обврски за аванси депозити и кауции	(4.639)	(5.853)
Краткорочни обврски спрема поврзани субјекти		
Краткорочни обврски за даноци, придонеси и други давачки	(3.046)	3.788
Готовински текови од инвестициони активности	(28.618)	(38.462)
Директни набавки на нематеријални и материјални средства	(28.618)	(38.462)
Продажба и расход на материјални и нематеријални средства	-	-
Зголемување/намалување на долгорочни вложувања	-	-
Краткорочни финансиски вложувања	-	-
Готовински текови од финансиски активности	57.743	(9.457)
Зголемување/намалување на долгорочни кредити	30.875	(7.153)
Исплатени дивиденди		
Зголемување/намалување на краткорочни кредити	26.868	(2.304)
Зголемување/намалување на паричните средства	(5.430)	5.659
Парични средства на почеток на годината	10.921	5.262
Парични средства на крајот на годината	5.491	10.921

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

Дата на финансиските извештаи: 31.12.2025

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА

во 000 денари

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2024	338.177	192.124	6.233	536.534
Сеопфатна добивка				
Добивка/загуба за годината	-	-	17.232	17.232
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	5.742	(5.742)	-
Состојба на 31 Декември 2024	338.177	197.866	17.722	553.765

Позиција	Основна главнина	Законски и други резерви	Акумулирана добивка	Вкупно
Состојба на 1 Јануари 2025	338.177	197.866	17.722	553.765
Сеопфатна добивка				
Добивка/загуба за годината	-	-	1.413	1.413
Останата сеопфатна добивка	-	-	-	-
Вкупно сеопфатна добивка	-	-	-	-
Трансакции со сопствениците				
Исплата на дивиденда	-	-	-	-
Покривање на загубата од претходни години	-	-	-	-
Ревалоризациона резерва	-	17.232	(17.232)	-
Состојба на 31 Декември 2025	338.177	215.098	1.903	555.178

Запишан капитал:

797.859.840,00 МКД.

Белешките кон финансиските извештаи се интегрален дел од финансиските извештаи

1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ ЗА ДРУШТВОТО**Назив и регистрација:**

Прехранбена индустрија Кристал 1923 АД Велес (во понатамошниот текст Друштвото) основано е во декември 1998 година. Седиштето на Друштвото е во Велес на улица "Алексо Демниевски- Бауман бр.18" Велес. Единствениот даночен број на Друштвото е 4004996104125.

Дејност и вработени

Основна дејност на Друштвото според НКД е 10.410 – Производство на масла и масти.

Друштвото за своето работење има добиено сертификат ИСО и ХАССАП.

Со решение бр.17-60 од 29.04.2014 година издадено од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е заведено во фитосанитарната управа со упис во Регистарот на производители, преработувачи, увозници и дистрибутери на растенија, растителни производи и други објекти и предмети.

Од страна на истото министерство е издадено решение УП1 29-94/20 од 27.07.2020 година за Откупувач на земјоделски производи.

Со одлука УП1 12-333/22 од 05.12.2022 година од страна на Регулаторната комисија за енергетика има добиено лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска централа.

Друштвото за годината која завршува на 31.12.2025 година своето работење го обавува во сопствен капацитет и за своја сметка, со просечно ангажирани 145 вработено лице.

Седиште:

Седиште на Друштвото е во Велес

Матичен број:

4055306

Основачи и одговорност:

Управувањето и раководењето на Друштвото е регулирано со статутот на Прехранбена индустрија Кристал 1923 АД Велес. Согласно одредбите од статутот, Прехранбена индустрија Кристал 1923 АД Велес има едностепен модел на управување и тоа:

- а) Собрание на акционери и
- б) Одбор на директори

Одборот на директори го сочинуваат извршни и неизвршни членови. За овластено лице за застапување на Прехранбена Индустрија Кристал 1923 АД Велес е именуван Горанчо Лазов – Извршен директор без ограничувања.

Согласно на тековната состојба издадена од Централниот регистар како членови на одборот на директори се запишани следните лица:

Име и презиме	Извршни/неизвршни директори на одборот
Горанчо Лазов	Извршен член на одборот на директори без ограничувања
Румен Смилевски	Неизвршен член на одборот на директори
Софија Лазова	Неизвршен член на одборот на директори Претседател на одборот на директори

Акционерски капитал

Во Акционерската книга на Акционерското друштво Прехранбена Индустрија Кристал 1923 А.Д. Велес која се води кај Централниот депозитар на хартии од вредност на Република Северна Македонија, Друштвото има издадено вкупно 516.000 акции со номинална вредност од 25,56 ЕВРА по акција или вкупно запишано акционерски капитал во износ од 13.188.960,00 ЕВРА или во денарска противвредност од 797.859.840,00 МКД, а структурата на издадените акции е следната:

408.712	Обични акции во износ од	10.446.678,72 ЕВРА	или	79,21%
107.288	Приоритетни парципативни акции во износ од	2.742.281,28 ЕВРА	или	20,79%

Со завршувањето на постапката за денационализација, приоритетните парципативни акции кои се резервирани за поранешните сопственици од 107.288 акции се пренесени на поранешните сопственици и се запишани во акционерската како сопственици на приоритетни парципативни акции, без право на глас а со право на фиксна дивиденда од 2% и учество во распределба на добивка и исплата на дивиденда доколку Друштвото донесе одлука за исплата на дивиденда.

Како најголеми сопственици на акции на Прехранбена индустрија Кристал 1923 А.Д. Велес се:

Р. бр	ИМЕ/ИМЕ И ПРЕЗИМЕ	Број на акции	Влог %
1	2	3	4
1	Горанчо Лазов	67.070	12,99
2	Агро-Ели Велес	48.170	9,33
3	Малина Велес ДООЕЛ Велес	37.000	7,17
4	Скамбио дооел Велес	38.066	7,37
5	Црас дооел Велес	15.000	2,90
6	Бане комерц трејд	43.467	8,42

Запишан капитал

797.859.840,00 МКД

Тргувањето со обичните акции издадени од ПИ Кристал 1923 АД Велес се врши на официјалниот Пазар на долгорочни хартии од вредност на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје, при што не се менува вредноста на

запишаниот капитал по основ на издадени акции туку структурата на имателите на акциите, односно акционерите.

Структурата и висината на акционерскиот капитал кој во суштина ја претставува основната главнина на ПИ Кристал 1923 А.Д. Велес која е евидентирана во книговодствената евиденција на Друштвото не е усогласена со износот на акционерската главнина регистрирана во Централниот регистар на РСМ како и со состојбата евидентирана во акционерската книга која е издадена од Централниот депозитар на хартии од вредност.

Изнесените податоци за друштвото се потврдени со Тековната состојба на правното лице од трговскиот регистар и регистарот на други правни лица издадена од Централниот регистар на Република Северна Македонија регионална регистрациона канцеларија Велес од 26.11.2025 година.

Овие податоци за Друштвото се запишани во Трговскиот регистар што се води кај Централниот регистар на Република Северна Македонија

Лице овластено за застапување на Друштвото неограничено во надворешниот и внатрешниот промет е Горанчо Лазов.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2. Основа за составување на финансиските извештаи **2.1. Прописи**

Финансиските извештаи, на Прехранбена индустрија КРИСТАЛ 1923 А.Д. Велес дадени на страниците 2 до 6 се изготвени во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија, и тоа Законот за трговски друштва (Службен весник на РМ бр. 28/204.....192/2015) и Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), и меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување (МСФИ) објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење на сметководството во службен весник на РСМ бр. 75 од 3 април 2024 година применливи од 1 јануари 2025 година. Овој правилник ги содржи и Меѓународните стандарди за финансиско известување за мали и средни ентитети. Се бара финансиските извештаи составени според важечките прописи да ја одразуваат примената на целокупните (деталните) прописи што се однесуваат на примената на сметководствените принципи. Во извесни случаи претпријатието може да изврши избор на одредена сметководствена политика во рамките на пропишаните сметководствени политики; во други случаи претпријатието може самостојно да одлучува дали, или нема да ја примени пропишаната сметководствена политика.

Менаџментот конзистентно ги применува одобрените сметководствени политики во соодветните пресметковни периоди.

2.2. Основни сметководствени политики

Финансиските извештаи се изготвени со примена на методата на набавна вредност.

2.3. Континуитет на работењето

Финансиските извештаи се изработени врз основа на претпоставка на континуитет на работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи со работа во догледна иднина.

Овие финансиски извештаи вклучуваат побарувања, обврски, оперативни резултати, промени во главнината и паричните текови на друштвото.

Финансиските извештаи на Прехранбена индустрија КРИСТАЛ 1923 А.Д. Велес се изразени во илјада денари. Денарот претставува официјална известувачка валута на Друштвото. Сите други трансакции во валута различна од официјалната се сметаат за трансакции во странска валута.

3. Основни сметководствени политики

Основните сметководствени политики применети при составувањето на финансиските извештаи, генерално се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2024 година, доколку поинаку не е наведено во натамошниот текст.

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со МСС бара од раководството на Друштвото употреба на проценки и претпоставки кои влијаат на прикажаните износи на средствата и обврските и обелоденувањето на неизвесни средства и обврски на денот на финансиските извештаи, како и на приходите и трошоците во извештајниот период. Овие проценки и претпоставки се засновани на

информациите достапни на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба. Актуелните резултати можат да се разликуваат од овие проценки.

Овие проценки се разгледуваат периодично и промените во проценките се прикажуваат во периодите во кои истите стануваат познати. Најзначајната употреба на расудувањата и проценки, кои се обелоденети во прегледот на значајните сметководствени политики и соодветни објаснувачки белешки се однесуваат на обезвреднување на финансиските и нефинансиските средства, финансиските обврски и проценката за резервирања за судски спорови.

Споредливите износи ги претставуваат ревидираните финансиски извештаи за годината која завршува на 31 декември 2024 година.

3.1. Приходи

Во согласност со прописите, приходите од работењето и останатите соодветни приходи се искажани по фактурна вредност, во моментот на нивното настанување. Ова значи дека приходите се мерат по објективна вредност на добиениот надоместок или побарувањето. Приходите се признаваат ако истовремено пораснат средствата или се намалат обврските.

3.1.1. Приходите од продажба на производи се признаваат ако:

- На купувачот се пренесени сите ризици и користи од сопственоста над производите;
- Друштвото не задржува, ниту трајно управување, ниту контрола над производите;
- Износот на приходите може да се измерат;
- Е веројатно дека продадените производи ќе се наплатат;
- Трошоците кои настанале или кои ќе настанат во врска со продажбата може со сигурност да се измерат.

3.1.2. Исправка на побарувањата на товар на трошоците

Ако во моментот на настанувањето на настанот се процени дека наплатата не е извесна, приходите се одложуваат. За реализацијата од претходните пресметковни периоди и за онаа која во тековниот пресметковен период е пресметана во корист на приходите се врши исправка на побарувањата на товар на трошоците.

3.1.3. Приходите од продажба на кредит

Приходите од продажба на кредит се книжат во целост во корист на вкупниот приход во периодот во кој испораката е извршена вакви приходи друштвото за периодот нема.

3.1.4. Останатите приходи

Останатите приходи претставуваат приходи кои не потекнуваат од основната дејност на Друштвото.

3.1.5. Приходи од камати и приходи од вложувања

Каматите настанати по основ на финансиски обврски како и по основ на обврски од деловните односи, пресметани и доставени и како каматни листи до датата на билансот на состојба се искажуваат како приходи од камати во рамки на финансиските приходи.

Приходите од вложувања се однесуваат на остварени приходи врз основа на вложувања во други субјекти.

3.2. Расходи

3.2.1. Трошоци на реализација и расходи

Трошоците на реализација ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои се директно поврзани со остварената реализација (приход под точка 3.1.), и нивната висина е зависна од висината на реализацијата.

Трошоците се признаваат во зависност од степенот на извршување на датумот на сочинување на билансот.

Општи, административни и трошоци на продажба ги содржат сите трошоци кои се настанати во текот на годината и кои не се директно поврзани со остварената реализација, што значи дека нивната висина е независна од висината на реализацијата.

Друштво се придржува до следните критериуми при признавање на расходите :

- Расходите имаат за последица намалување на средствата или зголемување на обврските, што е возможно да се измери со сигурност;
- Расходите имат директна поврзаност со настанатите трошоци и посебните позиции на приходите;
- Кога се очекува остварување на приходите во повеќе идни пресметковни периоди, тогаш признавање на расходите се извршува со постапка на разумна алокација на пресметковни периоди;
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период кога издатокот не остварува идни економски користи, а нема услови да се признае како позиција на активата во билансот
- Расходот веднаш се признава во пресметковниот период и тогаш кога настанало обврска, а нема услови да се признае како позиција на активата.

3.2.2. Расходи од камати

Каматите настанати по основ на обврски пресметани до датата на билансот на состојбата се искажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени.

3.2.3. Пресметување на средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

1. Извршена е пресметка на сите побарувања и обврски во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност, по средниот курс важечки на денот на билансот на состојбата.

2. Позитивните и негативните курсни разлики што настанале со пресметка на побарувањата и обврските во странски средства за плаќање во нивната денарска противвредност се искажани во билансот на успех како приходи, односно расходи во годината на која се однесуваат.

3.3. Нематеријални и материјални вложувања

1. Набавките на основните средства во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурната вредност на набавените средства зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба.

2. Предметите и опремата се евидентираат како основни средства доколку векот на употребата им е подолг од една година, а поединечната набавна цена е поголема двојно од последниот просечен месечен износ на плата по работник во Република Северна Македонија, според податоците на Републичкиот завод за статистика. Погонскиот и деловниот инвентар, специјални и универзални алати на сопствен погон се водат како основни средства без оглед на нивната набавна вредност.

3. Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на приходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкции и подобрувања, кои го менуваат капацитетот или намената на основните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

4. Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажбата на основните средства се книжени како капитална добивка, односно капитална загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.4. Амортизација

Набавната вредност, односно цената на чинење на материјалните и нематеријалните вложувања служи како основица за отпишување, односно пресметка на амортизација. Амортизацијата на основните средства се пресметува според стапки кои не се пониски од оние пропишани според законите на Република Северна Македонија, заради отпис на нивната набавна или ревалоризирана вредност на пропорционална основа во текот на нивниот проценет век на користење.

Употребуваните стапки на амортизација се утврдени врз основа на следниот проценет полезен век на траење односно стапки на амортизација :

Недвижности	2,5% до 10%
Деловен инвентар	5% до 10%
Мебел	10%
Компјутерска опрема и софтвер	25%
Телекомуникациска опрема и возила	20% до 25%
Нематеријални средства	20 %

Основните средства се амортизираат поединечно се до нивниот целосен отпис. Амортизацијата се ревалоризира за периодите за кои била пресметана. Износот на ревалоризацијата на амортизација се евидентира на товар на финансискиот резултат како ревалоризациони трошоци и во корист на ревалоризационата резерва.

3.5 Долгорочни вложувања во хартии од вредност

Почетните вложувања се искажани по нивната набавна вредност, зголемена за трошоците за набавка (брокерски и берзански), односно според износ на вкупните парични средства платени при нивната набавка. Последователно, финансиските вложувања се искажуваат според нивната објективна вредност определена според последната просечна пазарна цена на истите на дата на составување на Извештајот на финансиска состојба, за оние вложувања за кои постои активен Пазар, додека за оние вложувања за кои непостои активен Пазар, се мерат според нивната набавна вредност.

3.6. Оштетување на нефинансиски средства

Средствата подложни на амортизација се проверуваат од можни оштетувања секогаш кога одредени настани или промени укажуваат дека евидентирано износ на средствата не може да се надомести. Загубите од оштетување, кои ја претставуваат разликата помеѓу сегашната вредност и надоместливата вредност на материјалните и нематеријалните средства, се искажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка согласно МСС 36 Оштетување на средствата. Оштетените нефинансиски средства се оценуваат на секој извештаен датум за да се утврдат можните надоместување и оштетувања.

3.7. Побарувања по основ на продажба и останати побарувања

1. Побарувања по основ на продажба ги опфаќаат сите побарувања од продажба на учиноци.
2. Со товарење на вонредните расходи се врши исправка на вредноста на сите побарувања кои се утужени до денот на билансот на состојба или не можат да се наплатат.

3.8. Залихи

1. Суровините, материјалите и набавените стоки се прикажани според трошоците настанати за нивна набавка (набавна вредност) во моментот на пренос на сопственоста што вклучува и доведување во постоечка состојба и локација. Производството во тек и готовите производи се водат по цена на производството во која се вклучени: трошоците на материјалите за изработка, платите за изработка, останатите директни трошкови и останатите општи трошоци кои може да се доведат во врска со сегашната состојба и локација на залихите. Расходите од обврски по кредити не се капитализираат.

Потрошокот на суровини и материјали и стоки се врши со примена на просечни пондерирани цени за одредени видови на залихи.

3.9. Парични средства и еквиваленти на парични средства

Паричните средства и паричните еквиваленти се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, жиро сметка во деловните банки и девизни сметки во деловните банки.

3.10. Краткорочни Обврски

1. Обврските кон доверители се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции.
2. Обврските кон доверители се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вонпроцесно порамнување, со товарење на вонредните приходи.
3. Даноците, акцизите и даноците од добивка се плаќаат и издвојуваат по прописите на Република Северна Македонија. Издвојувањата за данок од добивка се вршат на, остварената добивка корегирани за непризнаените расходи се оданочува по стапка од 10% за 2025 година основицата за данок на добивка се намалува за реинвестирана добивка, во случај на исплата за дивиденди се пресметува персонален данок, по стапка од 10%.

3.11. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни и долгорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Обврските по кредитите од странство се искажуваат според курсот на Денарот на денот на билансот на состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.12. Вложени и здружени средства

1. Вложените и здружените средства се состојат од вложените и здружените средства во други претпријатија и банки. Вложените и здружените средства се искажуваат во висина на номинална, односно ревалоризационата вредност во согласност со договорот за вложување.

2. По однос на вложените и здружените средства се остварува дел од добивката и надоместок за стопанисување со вложените и здружените средства во согласност со договорните одредби

3.13. Ревалоризациона резерва

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената ревалоризација и задолжителните корекции на расходите на финансирањето. Во согласност со законските прописи, односно со договор или општ акт, салдото на ревалоризационата резерва по годишната пресметка се пренесува на задружен капитал и законски резерви.

3.14. Капитал

1. Капиталот претставува сопствени трајни извори на средства за работење на Друштвото. Ги опфаќа иницијалните сопствени средства за работење, заедно со акумулираната и тековната добивка, другите акумулирани приходи и распоредената ревалоризациона резерва.

2. Капиталот може да се користи за покривање на загубата, доколку резервите не се доволни за тоа.

3.15. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби и со распоред на ревалоризационите резерви, а можат да се употребат за покривање на загубата.

3.15. Управување со финансиски ризици

3.15.1. Пазарен ризик

а) Ризик од промена на девизниот курс

ПИ КРИСТАЛ 1923 А.Д – Велес во своето работење стапува во меѓународни трансакции поради набавка на материјали и суровини. Овие набавки се искажани во странски валути. Друштвото користи и долгорочни кредити деноминирани во денари.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна

Македонија. Поради тоа Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

б) Ризик од курсни разлики

Официјалните девизни курсеви користени за конверзија во денар на ставките од Извештајот за финансиска состојба искажани во странска валута на 31 декември 2025 и 2024 година се како следи:

	2025	2024
ЕУР	61,4950	61,4950
УСД	52.3050	58.8807
GBR	70.5865	74.1350

в) Каматен ризик

Друштво е изложено на ризик од промена на каматните стапки кој преку промена на нивото на пазарните каматни стапки влијае врз неговата финансиска состојба и парични текови. Друштвото нема посебна политика за намалување на каматниот ризик за долгорочните и краткорочните кредити и истите ги регулира со директни преговори со банките. Каматните стапки се намалени и се движат од 1.95% до 4,75%

г) Ценовен ризик

Ризикот од цената на капиталот е веројатноста дека цената на капиталот ќе флукутира и ќе влијае на фер вредноста на вложувањата во акции и останатите инструменти чија вредност произлегува од конкретните вложувања во акции или од индексот на цените на капиталот. Примарната изложеност на цената на капиталот произлегува од вложувањата во хартии од вредност и удели. Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположиви за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

Друштвото е изложено на промената на цените. Ова воглавно се однесува на набавката на суровините за производството а со тоа има влијание и на цените на готовите производи.

д) Даночен ризик

Согласно на законските прописи во Република Северна Македонија даночните власти можат во период од 5 години а во одредени случаеви на даночна евазија или измама периодот на застареност може да изнесува и до 10 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

3.15.2. Ликвидносен ризик

Управувањето со ликвидносен ризик е централизирано во Друштвото. Ликвидносниот ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребна готовина за сервисирање на своите обврски. За непречено обавување на дејноста Друштвото користи Рамковен кредит од Прокредит банка А.Д. Скопје, Рамковен кредит од Халбанка А.Д. Скопје. рамковен

кредит од Шпаркасе банка А.Д. Скопје, и долгорочни и краткорочни кредити од наведените банки за обавување на дејноста и набавка на сировини и материјали.

Друштвото не користи финансиски деривативи.

Следнава табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31. Декември 2024 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити			174.782	95.388	270.170
Обврски спрема добавувачи	64.129	3.720			67.849
Останати обврски	18.195				18.195
Вкупно	82.324	3.720	174.782	95.388	356.214

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на друштвото со состојба на 31 декември 2024 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	10.921				10.921
Побарувања од купувачите	28.947	53.464			82.411
Останати побарувања	41.299				41.299
Вкупно	81.167	53.464	-		134.631

Следнава табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 31. Декември 2025 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Кредити			201.650	126.263	327.913
Обврски спрема добавувачи	69.673	33.731			103.404
Останати обврски	10.510				10.510
Вкупно	80.183	33.731	201.650	126.263	441.827

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на друштвото со состојба на 31 декември 2025 година

Во илјада денари	До 1 месец	До 6 месеци	До 12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	5.491				5.491
Побарувања од купувачите	59.367	22.846			82.213
Останати побарувања	56.452				56.452
Вкупно	121.310	22.846	-		144.156

3.15.3. Кредитен ризик

Кредитниот ризик произлегува од пари и парични средства депозити во банки и финансиски институции, како и кредитна изложеност кон корпоративни клиенти од продажба, вклучувајќи ги побарувањата и обврзувањата.

Изложеноста на Друштвото на кредитен ризик е ограничена. Управувањето со кредитниот ризик се врши со превземање на соодветни мерки и активности од страна на Друштвото. Во случај на неплаќање, Друштвото престанува со продажба на услуги на клиентите. Исто така, Друштвото нема значајни концентрации на кредитен ризик со оглед на големината на базата на клиенти која е со поединечно мали износи и со неповрзаност помеѓу клиентите. Со цел да ја осигура наплатата на побарувањата, Друштвото спроведува дејства: компензации со клиентите, покренување на судски спорови, вонсудски спогодби и сл.

Максималната изложеност на Друштвото на ризик од кредитирање е претставена со евидентираниот износ на секое финансиско средство во извештајот за финансиска состојба е како што следи:

Класи на финансиски средства – евидентирана вредност

	2025 (во 000)	2024 (во 000)
Краткорочни финансиски вложувања	111.682	111.682
Побарувања од купувачите и ост.побарувања	110.886	102.404
Побарувања за дадени аванси	27.779	121.306
Парични средства еквиваленти	5.491	10.921
Вкупно	255.838	246.313

Кредитниот ризик за парични средства и парични еквиваленти се смета за безначаен бидејќи клиентите на Друштвото се реномирани банки, со надворешни кредитни рангирања со висок квалитет.

Нето обврските ја претставуваат разликата помеѓу вкупните кредити вклучувајќи ги долгорочните и краткорочните кредити и паричните средства. Менаџментот на Друштвото Прехранбена Индустрија КРИСТАЛ 1923 А.Д. Велес врши редовно следење на кредитната задолженост. Следниот преглед ја покажува кредитната задолженост на Друштвото на 31 декември 2025 година и 31 декември 2024 година:

31 декември 2025 и 31 декември 2024

	(Во илјада денари)	
Обврски по кредити	327.913	270.170
Парични средства	(5.491)	(10.921)
Нето обврски по кредити	322.422	259.249
Капитал и резерви	555.176	553.764
% на кредитна задолженост	58.07	46.81

3.15.4. Управување со капиталниот ризик

Целите на Друштвото во врска со управувањето со капиталот се зачувување на способноста на Друштвото да продолжи да работи врз основа на претпоставката за континуитет за да се зачува оптимална капитална структура која би го намалила трошокот на капитал и би обезбедила приноси на сопствениците.

3.15.5. Проценка на објективната вредност

Друштвото има политика за обелоденување на информации за објективна вредност на оние компоненти од средствата и обврските за кои се расположиви пазарни цени и за оние кај кои објективната вредност може значително да се разликува од сметководствената вредност. Во Република Северна Македонија не постои доволно ниво на пазарно искуство, стабилност и ликвидност за купопродажба на побарувања и други финансиски средства или обврски и одтука за истите во моментот не се расположиви пазарни цени. Како резултат на отсуство на активен пазар, објективната вредност не може да биде утврдена на веродостојна основа. Раководството на Друштвото ја проценува севкупната изложеност на ризик и во случаи кога проценува дека вредноста на средствата според која се евидентирани во сметководството не би можела да биде реализирана, се врши исправка на вредноста. Раководството смета дека искажаните сметководствени износи се највалидни и најкорисни извештајни вредност при пазарни услови.

4. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од продажба на производи, на домашен Пазар	793.157	745.731
Приходи од наемнини	11.279	-
Приходи од продажба на електрична енергија	25	-
Приходи од складишнина	964	-
Приходи од продажба на производи на странски Пазар	126.546	85.476
Вкупно	931.971	831.207

5. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи од субвенции дотации, регреси, компензации и други надоместоци	-	3.167
Приходи од отпис на обврски	2.378	1.279
Останати неспомнати деловни приходи	985	1.612
Вкупно	3.363	6.058

**6.ПРИХОДИ ОД УЧЕСТВО НА ВЛОЖУВАЊА И
ПРИХОДИ ОД ОСТАНАТИ ВЛОЖУВАЊА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Приходи по основ на камати, курсни разлики и слични приходи од работењето со неповрзани субјекти	157	347
Вкупно	157	347

**7.ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ, МАТЕРИЈАЛИ,
ЕНЕРГИЈА, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН
ИНВЕНТАР**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Потрошени сировини и материјали	673.332	471.956
Потрошена енергија	65.568	63.211
Потрошени канцелариски материјали	170	159
Трошоци за амбалажа	49.503	48.629
Отпис на ситниот инвентор	370	1.156
Вкупно	788.943	585.111

**8. РАСХОДИ НА ПРОДАДЕНИ ПРОИЗВОДИ, СТОКИ,
УСЛУГИ И МАТЕРИЈАЛИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Набавна вредност на стоки и материјали	5.601	7.461
Вкупно	5.601	7.461

**9.УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ
ТРОШОЦИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Транспортни услуги	957	1.063
Услуги за одржување и заштита	4.843	3.532
Трошоци за саеми	4.143	3.425
Комунални услуги	2.577	1.779
Останати услуги	2.579	722
Вкупно	15.099	10.521

**10.АМОРТИЗАЦИЈА И ВРЕДНОСНО
УСОГЛАСУВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИТЕ И
КРАТКОРОЧНИТЕ СРЕДСТВА**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Амортизација (депресијација, деплација) по минимални стапки	33.359	32.373
Вредносно усогласување на краткорочните побарувања	10.827	2.125
Вредносно усогласување на материјалните средства	-	-
Вредносно усогласување на залихите	-	-
Вкупно	44.186	34.498

11.НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Дневници за службени патувања и патни трошоци	902	938
Надомест на трошоците на вработените , подароци и помошти	767	670
Трошоци за надоместоци и други примања на членови на одборот на директори	480	380
Трошоци за промоција, пропаганда, реклама, презентација и спонзорство	6.800	5.946
Премии за осигурување	5.263	2.994
Даноци, придонеси, членарина и други давачки кои не зависат од резултатот	6.265	2.229
Банкарски услуги и трошоци за платениот промет	1.343	953
Останати нематеријални трошоци	5.718	6.229
Вкупно	27.538	20.339

12.ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ ОД РАБОТЕЊЕТО

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Неотпишана вредност на отугени и расходувани средства	-	-
Казни пенали и надоместоци на штета	29	1.142
Кусоци.кало растур,расипување и кршење	1	3
Расходи врз основа на директен отпис на побарувања	43	2.992
Раходи за дополнително одобрени работи	-	-
Останати расходи	126	417
Вкупно	199	4.554

13.ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Вкалкулирани плати	99.402	98.752
Останати трошоци за вработени	3.600	3.382
Вкупно	103.002	102.134

**14. РАСХОДИ ПО ОСНОВ НА КАМАТИ, КУРСНИ
РАЗЛИКИ И СЛИЧНИ РАСХОДИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Камати од работењето со неповрзани субјекти	(8.390)	(9.417)
Затезни камати	-	-
Курсни разлики од работењето со неповрзани субјекти	(668)	(504)
Вкупно	(9.058)	(9.921)

15. ДАНОК НА ДОБИВКА

ФИНАНСИСКИ РЕЗУЛТАТ	2.658.883
УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕПРИЗНАТИ РАСХОДИ	20.027.124
Надомест на трошоци на вработените што не се утврдени со член 9 став1 точка 2 од ЗДД	5.458.346
Трошоци за хотелско сместување над 6.000 денари	97.527
Кусоци кои не се предизвикани од вонреден настан	1.286
Трошоци за репрезентација	1.597.749
Осигурителни премии кои ги плаќа работодавачот во корист на членови на органи на управување и на вработени	4.338.160
Парични даночни казни пенали и казнени камати за неневремена уплата на јавни давачки и присилна наплата	29.254
Трошоци за кало растур, крши расипување	-
Траен отпис на ненаплатени побарувања	42.950
Трошоци за исправка на вредноста на ненаплатени побарувања	8.461.852
ДАНОЧНА ОСНОВА	22.686.007
НАМАЛУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ОСНОВА	10.228.050
Износ на наплатено побарување за кои е платен данок	1.635
Реинвестирана добивка	10.226.415
ДАНОЧНА ОСНОВА ПО НАМАЛУВАЊЕ	12.457.957
ПРЕСМЕТАН ДАНОК НА ДОБИВКА	1.245.796
Намалување на пресметан данок	-
ПРЕСМЕТАН ДАНОК ПО НАМАЛУВАЊЕ	-
ПЛАТЕНИ АКОНТАЦИИ НА ДАНОК НА ДОБИВКА	2.609.673
ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА ПОВРАКАЈ	1.363.877

16. ДВИЖЕЊЕ НА НЕМАТЕРИЈАЛНИТЕ И МАТЕРИЈАЛНИТЕ СРЕДСТВА

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Софтвер и останати нематеријални средства	Средства во припрема	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Почетна состојба 01.01.2024	17.721	639.070	459.957	1.497	82.771	1.201.016
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)		25.688	12.771		-	38.459
Зголемување со пренесување на материјални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-2.946	-	-	-2.946
Состојба на 31.12.2024 (1+2+3+4+5+6)	17.721	664.758	469.782	1.497	82.771	1.236.529
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Почетна состојба на 01.01.2024	-	469.312	272.864	-	-	742.176
Пресметана амортизација за 2024 година	-	12.356	20.017	-	-	32.373
Исправка на вредноста на продадена, расходовани и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-2.946	-	-	-2.946
Состојба на 31.12.2024 (8+9+10)	-	481.668	289.935	-	-	771.603
Сегашна вредност на материјалните средства (7-11)	17.721	183.090	179.848	1.497	82.771	464.926

Опис	Земјиште	Градежни објекти	Постројки и опрема	Софтвер и останати нематеријални средства	Средства во припрема	Вкупно материјални средства
НАБАВНА ВРЕДНОСТ						
Почетна состојба 01.01.2025	17.721	664.758	469.782	1.497	82.771	1.236.529
Директно зголемување на материјалните средства (набавки)		272	13.316	1.051	13.977	28.616
Зголемување со пренесување на материјални средства во подготовка	-	-	-	-	-	-
Расход и продажба на материјални средства	-	-	-30.924	-	-	-30.924
Состојба на 31.12.2025 (1+2+3+4+5+6)	17.721	665.030	452.174	2.548	96.748	1.234.221
ИСПРАВКА НА ВРЕДНОСТА						
Почетна состојба на 01.01.2025	-	481.668	289.935	-	-	771.603
Пресметана амортизација за 2025 година	-	12.417	20.942	-	-	33.359
Исправка на вредноста на продадена, расходовани и пренесени долгорочни материјални средства	-	-	-30.924	-	-	-30.924
Состојба на 31.12.2025 (8+9+10)	-	494.085	279.953	-	-	774.038
Сегашна вредност на материјалните средства (7-11)	17.721	170.945	172.221	2.548	96.748	460.183

17. ДОЛГОРОЧНИ ВЛОЖУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Долгорочни вложувања	111.682	111.682
Вкупно	111.682	111.682

18. ЗАЛИХИ

Во илјада денари/година	Тековна	Претходна
СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ		
Суровини и материјали на залиха	114.537	96.089
РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ		
СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА		
Ситен инвентар во употреба	240	209
Амбалажа и автогуми во употреба	22.614	20.628
Вредносно усогласување на залихите на ситниот инвентар, амбалажата и автогумите	-12.109	-12.039
ПРОИЗВОДСТВО		
Производство	101.143	44.903
ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ	51.150	46.596
СТОКИ		
Стоки во продавница	1.341	808
Вкупно	278.916	197.194

Признавањето на залихите во Извештајот за финансиската состојба на ден 31.12.2025 година е врз основа на утврдените износи согласно усвоените сметководствени методи за мерење на залихите, со корекциите врз основа на извршениот попис со состојба на денот на сочинувањето на финансиските извештаи за 2025 година. Со корекциите на почетните и крајните залихи за периодот се влијае на нето приходот или трошоците за периодот. Ефектот од почетните и крајните залихи за периодот е следниот Залихи на производи на сметките 60 и 63 на почетокот на годината 91.499 и на крајот на годината 152.293 разлика 60.794

19. ПОБАРУВАЊА ЗА АВАНСИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарување за аванси во земјата	17.105	11.967
Побарување за дадени аванси во странство	10.674	9.339
Вкупно	27.779	21.306

20. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
жиро сметка	5.481	9.717
Благајна	10	3
Девизни сметки	-	1.201
Вкупно	5.491	10.921

21. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИТЕ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања од купувачите во земјата	72.629	82.404
Побарување од купувачите во странство	9.584	7
Побарување по основ на камати	-	-
Вкупно	82.213	82.411

22. ПОБАРУВАЊА ОД ДРЖАВАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Побарувања по основ на повеќе платен ДДВ	27.089	19.533
Побарување по основ на повеќе платен данок на добивка	1.124	-
Вкупно	28.213	19.533

23. ПОБАРУВАЊА ОД ВРАБОТЕНИТЕ И ОСТАНАТИТЕ ПОБАРУВАЊА

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати побарувања од вработените и останати неспомнати краткорочни побарувања	448	448
Побарување од вработени за аконтации за службени патувања	12	12
Вкупно	460	460

24. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И НЕДОСТАСАНА НАПЛАТА НА ПРИХОДИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Однапред платени трошоци	2.064	1.544
Вкупно	2.064	1.544

25. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ

Според решението на Централниот регистар на РСМ основната главнина на друштвото изнесува 797.859.840,00 денари, и тоа 516.000 акции по номинална вредност за една акција од 25,56 ЕВРА еднакво на 13.188.960 ЕВРА според тогашниот курс од 60,49453 ден. за едно ЕВРО е 797.859.840,00 денари издадени се вкупно 516.000 акции од кои 408.712 обични акции и 107.288 приоритетни акции резервирани за поранешни сопственици. Структурата според акционерската книга со состојба на 31 декември 2025 и 2024 година е следната:

Акционери	Структура%		Број на акции		Во ЕВРА	
	2025	2024	2025	2024	2025	2024
Акционери физички лица	16.45	16.54	84.907	85.357	2.170.223	2.181.725
Акционери правни лица	43.07	42.98	222.205	221.755	5.679.559	5.668.057
Кристал 1923 сопствени акции	19.69	19.69	101.600	101.600	2.596.896	2.596.896
Министерство за финансии			2	2	51	51
Акционери поранешни сопственици на приоритетни акции	20.79	20.79	107.286	107.286	2.742.281	2.742.281
Вкупно	100.00	100.00	516.000	516.000	13.189.010	13.189.010

Во акционерскиот капитал на Прехранбена индустрија Кристал 1923 а.д. Велес иматели на обични акции – правни лица со состојба на 31.12.2025 година според акционерската книга 10 имаат сопственост од 43.07% од акционерскиот капитал, физички лица 21 поседуваат 16.45% од вкупниот број на обични акции од кои едно физичко лице од над 5%.

Според евиденцијата Друштвото со состојба на 31.12.2025 година ја имало следната структура на капиталот:
 Во илјада денари

Состојба на ден	31.12.2025	31.12.2024
Акционерски капитал	338.177	338.177
Законски резерви	88.903	88.903
Ревалоризациона резерва	4.999	4.999
Акумулирана добивка	489	489
Добивка за годината	1.413	17.232
Останати резерви	121.195	103.964
Вкупно	555.176	553.764

26. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ И ОБВРСКИ ЗА АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски спрема добавувачи во земјата	98.095	61.942
Обврски спрема добавувачи во странство	5.309	5.907
Обврски за аванси во земјата	325	5.189
Обврски за аванси во странство	451	226
Вкупно	104.180	73.264

27. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА ЗАЕМИ И КРЕДИТИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Останати краткорочни обврски по основ на заеми и кредити	148.176	132.349
Тековен дел од долгорочни кредити	53.474	42.433
Вкупно	201.650	174.782

Обврските по основ на краткорочни кредити се состојат од Краткорочни кредити за обртни средства согласно рамковниот Револинг кредит заклучен со Прокредит банка а.д. Скопје, Шпаркасе банка а.д. Скопје и кредит од Халк Банка а.д. Скопје и истите се дадени во табелата. Тековниот дел од долгорочните кредити е евидентиран во евиденацијата како краткорочни кредити.

Број на договор кредитна партија	Состојба на 31.12.2025	Каматна стапка
Прокредит банка а.д. Скопје долгорочен	35.596.804	
Халк Банка АД Скопје п.долгорочно	15.352.303	4.9% Променлива
Прокредит банка револинг	13.982.811	3.845%
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. револинг ПА 220.5	19.576.550	3.5%
ХАЛК БАНКА Револинг ПА 292.6	9.400.000	
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. револинг ПА 345.7	5.994.000	
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. револинг ПА 422.4	19.980.000	
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. револинг ПА 528.0	14.985.000	
НЛБ БАНКА 500.000 евра	25.647.703	
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. револинг ПА 550.6	14.985.000	
ШПАРКАСЕ БАНКА А.Д. револинг ПА 609.0	22.977.000	
ПРОКРЕДИТ БАНКА КАМАТА	346.086	
ШПАРКАСЕ БАНКА КАМАТА	301.920	
ШПАРКАСЕ БАНКА долгорочен	2.525.185	3.5% променлива
Вкупно	201.650.362	

Како обезбедување на рамковниот револинг кредит Друштвото има оптоварувања врз недвижностите.

**28. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ЗА ДАНОЦИ,
ПРИДОНЕСИ И ДРУГИ ДАВАЧКИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски за даноци и придонеси од добивката	-	-
Обврски за данок на додадена вредност	-	-
Обврски по основ на плата и надоместоци на плата	5.674	5.845
Обврски по основ на даноци и придонеси од плата	2.823	5.698
Обврски за персонален данок на доход	-	-
Вкупно	8.497	11.543

**29. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА
УЧЕСТВО ВО РЕЗУЛТАТОТ И ОСТАНАТИ
ОБВРСКИ**

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Обврски и надоместоци на членови на управен одбор	40	40
Обврски за учество во добивката	1.197	1.197
Одложено даночни обврски	-	-
Вкупно	1.237	1.237

30. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Во илјада денари/ година	Тековна	Претходна
Долгорочни обврски по основ на кредити	126.263	95.388
Вкупно	126.263	95.388

Задолженоста по долгорочни кредити е по основ на користени кредити за набавка на материјални средства. Долгорочните кредитни обврски се обезбедени од страна на Друштвото со хипотеки на недвижниот и движниот имот. Доспеаните отплати по основ на ануитети од страна на Друштвото редовно се отплаќаат.
Врз основа на Договорот за долгорочен кредит бр. РМ2017/415 од 22.07.2017 година со Халк Банка АД Скопје и договори за кредит склучени со Прокредит банка и Шпаркасе банка а.д Скопје, обврските по основ на долгорочни кредити се наголемени во однос на претходната година.

Број на договор кредитна партија	Состојба на 31.12.2025	Каматна стапка
Халк Банка АД Скопје п.679.0	8.763.184	3.2% Променлива
Халк Банка а.д Скопје п.282.0	8.780.440	3.55% Пропорционална
Прокредит банка а.д. Скопје 75135200	23.266.531	4.75%
Прокредит банка Скопје 75133070	4.429.320	4.4%
Прокредит банка Скопје 75135492	9.990.236	3.55%
Прокредит банка Скопје 75131491	3.681.510	
Прокредит банка Скопје 75133069	12.906.612	3.2%
Прокредит банка Скопје 75133618	4.851.821	3.2%
Халк Банка Скопје п.304.4	39.971.779	1.95%
Шпаркасе банка Скопје п.149.0	2.192.753	4.50%
ХАЛК БАНКА а.д. Скопје 680.8	7.428.092	3.20%
Вкупно	126.262.278	

31. НЕИЗВЕСНИ ОБВРСКИ

Друштвото со состојба на 31.12.2025 година во финансиските извештаи нема обелоденото неизвесни обврски. На денот на изготвувањето на финансиските извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби од судски спорови. Сеуште е во тек покренатата постапка од страна на поранешни сопственици по основ на дивиденда на приоритетни акции. Вредноста на спорот е 19.606 илјада денари.

По основ на тужба поднесена од поранешни сопственици П4.бр.38/23 за износ од 16.852 илјада денари и за иста постапка првостепената постапка пред Основниот суд е завршена и е донесена пресуда со која тужбеното барање се одбива како неосновано. Жалбената постапка од страна на тужителот и тужениот е во тек.

По основ на тужба поднесена од поранешните сопственици на одлуките на Собранието на акционери на ПИ КРИСТАЛ 1923 на 31.05.2022 П4.29/22 и донесена пресуда од страна на Основниот суд во Велес на ден 27.03.2023 година со која пресуда тужбеното барање на тужителите делумно се усвојува и е утврдено дека донесената одлука за распределба на чистата добивка на Собранието на акционери ПИ КРИСТАЛ 1923 е ништовна и непроизведува правно дејство, со тоа што тужениот има право на жалба во рок од 15 дена до Апелациониот суд Скопје од денот на приемот на пресудата.

Постапката е завршена од страна на Апелациониот суд Скопје ГЖ.бр.1624/23 од 18.09.2025 година е донесена пресуда со која пресуда е потврдена донесената пресуда на Основен суд Велес.

По основ на предметот заведен под број П4 бр.19/25 за иста правна работа донесена е пресуда од Основниот суд Велес со која пресуда делумно е уважено тужбеното барање. Жалбената постапка по поднесена жалба од страна на тужениот е сеуште во тек.

32. ДАНОЧНИ ОБВРСКИ

Даночните книги и евиденцијата на Друштвото по основа на данок на додадена вредност не се ревидирани од страна на даночните власти за 2025 година, а и останатите даночни обврски во даночните книги не се проверени, поради што евидентираниите даночни обврски во овие финансиски извештаи не може да се сметаат за конечни. Дополнителните даноци и евентуалните санкции кои би можеле да произлезат доколку биде извршена таква даночна инспекција неможе да се утврдат со разумна сигурност.

33. ТРАНСАКЦИИ СО ПОВРЗАНИ СТРАНИ

За целите на овие финансиски извештаи поврзани страни се кај кои едно правно лице има можност за контрола врз друго правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на лицето, како што е утврдено со МСС 24 Обелоденување на поврзани субјекти.

Друштвото нема вложување во други трговски друштва, има трансакции со поврзани страни по основ на управувачка и сопственичка структура АГРО ЕЛИ ДООЕЛ ВЕЛЕС, МАЛИНА ДООЕЛ ВЕЛЕС, БАНЕ КОМЕРЦ и ЦРАС ДООЕЛ.

Прегледот во продолжение го прикажува обемот на состојбите од трансакциите со поврзани субјекти со состојба и за годината што завршува под 31 декември 2025

2025 Трансакции со поврзани страни	Побарување	Обврски	Аванси
Во денари/ година			
АГРО ЕЛИ ДООЕЛ Велес	806.999	-	
МАЛИНА ДОО Велес	1.638.262	3.650	
БАНЕ КОМЕРЦ	-	27.604.708	
ЦРАС ДООЕЛ	20.582	6.498.553	2.087.536
Вкупно	2.465.843	34.106.911	2.087.536

На собранието на акционери одржано на 20.06.2025 година донесена е одлука бр.02-306 за зделка со заинтересирана страна помеѓу друштвото ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес од една страна и ДПТУ АГРО ЕЛИ дооел Велес од друга страна чиј сопственик е Горанчо Лазов, Извршен директор на ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес и е одобрен договорот за деловна соработка број 08-611 од 31.12.2024 година за продажба и набавка на производи, суровини и материјали и закуп на деловен простор. Вредноста на зделката е во износ на 60.000.000,00 денари. По завршувањето на годината утврдено е дека вкупниот промет остварен со оваа друштво е 62.980.510,00 денари со ДДВ кој промет е релативен и е 6.92% од вкупната актива на друштвото од кои износ од 23.658.119,00 денари за продажба на производи, износ од 38.831.191,00 денари за набавка на суровини и материјали и износ од 491.200,00 денари на име закупнина на деловен простор. Вредноста на зделката е утврдена по пазарни критериуми и истата соодветствува на пазарната вредност на зделка од ист тип.

Со одлука бр.02-306 за зделка со заинтересирана страна помеѓу друштвото ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес од една страна и МАЛИНА ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес од друга страна чиј сопственик е Румен Смилевски, Член на одборот на директори на ПИ КРИСТАЛ 1923 АД Велес и е одобрен договорот за деловна соработка број 08-612 за продажба и набавка на производи, суровини и материјали. Вредноста на зделката е во износ на 60.000.000,00 денари. По завршувањето на годината е утврдено е дека вкупниот промет остварен со оваа друштво е 20.569.684,00 денари со ДДВ кој промет е релативен и е 2.26% од вкупната актива на друштвото од кои износ од 20.566.034,00 за продажба на производи, износ од 3.650,00 за набавка на суровини и материјали. Вредноста на зделката е утврдена по пазарни критериуми и истата соодветствува на пазарната вредност на зделка од ист тип.

Надоместоци на раководството

На членовите на одборот на директори во 2025 година се исплаќаше надоместок согласно одлуката донесена на Собранието на акционери во износ од 20.000,00 денари нето износ месечно.

На извршниот директор, вработен во друштвото на име надомест согласно менаџерскиот договор, за 2025 година исплатен му е бруто износ од 9.781.062,00 денари а нето износ од 6.350.456,00 денари. Исто така согласно менаџерскиот договор за Извршниот директор исплатено е на име премија за менаџерско осигурување од Триглав А.Д. Скопје износ од 2.005.600,00 денари. Извршниот директор е член на органот на управување на ПАКОМАК ДОО Скопје, за што во 2025 година има примено бруто надомест од 223.333,00 денари платен персонален данок 22.333 денари и нето износ од 201.000,00 денари. На име на регрес на годишен

одмор е исплатен износ од 20.000,00 денари и е платен персонален данок од 2.222.00 денари.

Румен Смилевски, вработен во друштвото Малина 99 од Велес на име плата во 2025 година има бруто примање во износ од 740.240,00 денари. На Румен Смилевски на име на неизвршен член на одборот на директори му е исплатен бруто износ од 266.664,00 денари а нето износ од 240.000,00 денари и персонален данок од 26.664,00 денари На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 19.000,00 денари и е платен персонален данок од 2.111.00 денари.

Софија Лазова вработена во друштвото, во 2025 година на име плата има примено бруто износ од 413.103,00 денари. На Софија Лазова на име на неизвршен член на одборот на директори му е исплатен бруто износ од 266.664.00 денари а нето износ од 240.000,00 денари и персонален данок од 26.664,00 денари. На име на регрес на годишен одмор е исплатен износ од 20.000,00 денари и е платен персонален данок од 2.222.00 денари.

34. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ

По 31 декември 2025 година – датумот на известувањето, до денот на одобрувањето на овие финансиски извештаи, нема настани кои би предизвикале корекција на финансиските извештаи. Има настан кој е предизвикан од кризата со нафта и нафтени деривати и тоа може да се одрази директно на производството за 2026 година како и на ефектите на резултатот на работењето.